

Примено: 23-05-2019			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
12	2870	1	

До: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Број на акт - поднесок	1202
Рок на изготвување	2 год
_____ 20__ г.	Голем
Скопје	

**Б А Р А Њ Е**  
за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

(опис на информацијата која се бара)

1. Колку години е именуван Милаим Фетаи како член на Советот за Радиодифузија и после тоа на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги?
2. Дали се побарани и одобрени средства за школување на Милаим Фетаи, ако одговор е ДА колку пари се наплатени за школарина за Милаим Фетаи од буџетот на СРД И АВМУ и за кои циклуси се уплатени?
3. Колку бил бројот на членовите (ако му се дозволени средства) кои гласале за одобрување средства од страна на Милаим Фетаи, дали тој лично учествувал на галасањето, дали ја направил разликата неговиот глас и дали гласот за себе бил одлучувачки за да се донесе одлуката за да се школува на име на СРД или на АВМУ?
4. Дали против Милаим Фетаи е поднесена тужба пред Основен суд - Гостивар од страна на АВМУ за непочитување на одлуките на СРД или АВМУ?
5. Колку се месечните примања пуштени од страна на АВМУ за Милаим Фетаи и дали зема средства за одвојен живот, ако зема по кој основ ги прима?

1

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

Барател на информацијата:

Телевизија Ускана Плус, ул. Методиа Стефаноски бр.26, Кичево

Во Кичево

Датум. 21.05. 2019 година

Управител  
Мунир Мехдиу

